

Државната комисија за жалби по јавни набавки во состав: Маја Малахова – претседател, Елита Шуки – заменик претседател, м-р Мишо Василевски – член и Томо Томовски – член, врз основа на член 200 од Законот за јавните набавки постапувајќи по жалбата на жалителот – „МАР САЖ Ташко“ ДООЕЛ Скопје, наш број 08-223/1 од 27.08.2015 година, изјавена против Одлуката за поништување на постапката бр.СУ-02-2/18-24 од 20.03.2018 година донесена по огласот за доделување на договор за групна јавна набавка со Отворена постапка бр.2/2018 за набавка на стоки – хартија за печатење и копирање, на договорниот орган Апелационен суд Скопје, врз основа на член 220 став (1), а во врска со член 221 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.27/2015, бр.78/2015, 192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016 и бр.165/2017), на 17^{-та} Седница одржана на ден 04.04.2018 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. СЕ ЗАПИРА постапката по жалбата на жалителот „МАР САЖ Ташко“ ДООЕЛ Скопје, изјавена против Одлуката за поништување на постапката бр.СУ-02-2/18-24 од 20.03.2018 година донесена по огласот за доделување на договор за групна јавна набавка со Отворена постапка бр.2/2018 за набавка на стоки – хартија за печатење и копирање, на договорниот орган Апелационен суд Скопје.

2. Се задолжува договорниот орган на жалителот, да му ги надомести трошоците на жалбената постапка во висина од 250,00 денари на име административна такса и надомест за водење на постапка во висина од 12.300,00 денари, **во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.**

3. Против овој Заклучок не е дозволена посебна жалба.

Образложение

Договорниот орган, Апелационен суд Скопје објавил Оглас за доделување на договор за групна јавна набавка со Отворена постапка бр. 2/2018 за набавка на стоки – хартија за печатење и копирање и донел Одлука за поништување на постапката бр.СУ-02-2/18-24 од 20.03.2018 година.

Незадоволен од донесената Одлука за поништување на постапката бр.СУ-02-2/18-24 од 20.03.2018 година, жалба изјавил економскиот оператор „МАР САЖ Ташко“ ДООЕЛ Скопје, поради сторени битни пропусти при вршењето на евалуацијата на понудите и предлага Државната комисија да ја уважи жалбата,

да ја укине одлуката за поништување на постапката и предметот да го врати на повторно одлучување кај договорниот орган.

Во одговорот на жалбата, договорниот орган наведува дека по приемот на жалбата констатирал дека истата е основана, поради што постапил согласно со член 221 од Законот за јавните набавки и донел нова Одлука бр.СУ-02-2/18-27 од 30.03.2018 година со која оспорената Одлука поништување на постапката бр.СУ-02-2/18-24 од 20.03.2018 година, се става вон сила.

Оттука, Државната комисија разгледувајќи ги доставените писмени докази, како и наводите на двете страни, утврди дека договорниот орган постапил согласно со одредбите од член 221 став 1, 2 и 3 од Законот за јавните набавки кој предвидува: „1) Ако договорниот орган по приемот на жалбата, најде дека истата е делумно или во целост основана, може постојната одлука да ја стави вон сила, односно да донесе нова одлука, или да ја поништи постапката за доделување на договор за јавна набавка, да го исправи дејствието, да го преземе дејствието што го пропуштил или да спроведе нова постапка за доделување на договор за јавна набавка, со известување на учесниците во постапката на начин пропишан со овој закон, во рок од пет дена од приемот на жалбата. 2) Против новата одлука, дејствие или пропуштање за преземање дејствие, подносителот на жалбата има право на жалба под условите предвидени со овој закон“ и 3) Договорниот орган кој ги користи овластувањата пропишани со овој член, должен е за тоа да ја извести Државната комисија со доставување на новата одлука, односно докази за доставување на истата на жалителот.

Со оглед на тоа што, договорниот орган постапил согласно со член 221 од Законот за јавните набавки, Државната комисија за жалби по јавни набавки донесе заклучок со кој се запира постапката по жалбата на жалителот „МАР САЖ Ташко“ ДООЕЛ Скопје.

Бр.08-223/6
04.04.2018 год.
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Маја Малахова

Доставено до:

- Архива,
- „МАР САЖ Ташко“ ДООЕЛ Скопје, бул. Кузман Јосифовски Питу бр.28-3 лок.18, Скопје
- Апелационен суд Скопје, бул. Крсте Мисирков бр.1, Скопје